

Врз основа на член 41 од Статутот на Македонска берза АД Скопје и врз основа на член 43 став 4 од Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје, Одборот на директори на Берзата на својата 20 седница одржана на 19.06.2018 година донесе

## ОДЛУКА

**за измени на Одлуката бр.02-419/1 од 26.03.2010 година за времетраењето на тргувањето во режимот на континуирано тргување и во режимот на аукциско тргување, максималното времетраење на подфазата рандом во фазата пред тргување, како и временскиот распоред за отворањето на пазарот за индивидуални хартии од вредност**

1. Со оваа Одлука се прават измени во Одлуката бр.02-419/1 од 26.03.2010 година на следниов начин:

- Во точка 1 од Одлуката, во втората подточката која гласи “отворен пазар, главна трговска фаза....веднаш поотворањето на пазарот –до 13:00 часот”, 13:00 часот се заменува со 14:00 часот;
- Во точка 1 од Одлуката, во третата подточка која гласи “затворен пазар.....13:00 часот”, 13:00 часот се заменува со 14:00 часот.
- Во точка 3 до Одлуката, во I Група, во првата подточка фаза на тргување, “подфазата со фиксно времетраење.....9:00 - 11:55 часот”, се заменува со “подафаза со фиксно времетраење .....09:00-12:55 часот”;
- Во точка 3 до Одлуката, во I Група, во втората подточка “фаза на дополнително тргување-----веднаш по отворање на пазарот до 13:00 часот“, 13:00 часот се заменува со 14:00 часот.
- Во точка 3 од Одлуката, во I Група, третата подточка која гласи “затворен пазар.....13:00 часот”, се менува и гласи “затворен пазар.....14:00 часот”;
- Во точка 3 до Одлуката, во II Група, во првата подточка фаза на тргување, “подфазата со фиксно времетраење.....9:00 – 12:10 часот”, се заменува со “подафаза со фиксно времетраење .....09:00-13:10 часот”;
- Во точка 3 до Одлуката, во II Група, во втората подточка “фаза на дополнително тргување-----веднаш по отворање на пазарот до 13:00 часот“, 13:00 часот се заменува со 14:00 часот;
- Во точка 3 од Одлуката, во II Група, третата подточка која гласи “затворен пазар.....13:00 часот”, се менува и гласи “затворен пазар.....14:00 часот”;
- Во точка 3 до Одлуката, во III Група, во првата подточка фаза на тргување, “подфазата со фиксно времетраење.....9:00 – 12:25 часот”, се заменува со “подафаза со фиксно времетраење .....09:00-13:25 часот”;
-

- Во точка 3 до Одлуката, во III Група, во втората подточка “фаза на дополнително тргување-----веднаш по отворање на пазарот до 13:00 часот“, 13:00 часот се заменува со 14:00 часот;
  - Во точка 3 од Одлуката, во III Група, третата подточка која гласи “затворен пазар.....13:00 часот”, се менува и гласи “затворен пазар.....14:00 часот”;
2. Одлуката да се достави до архивата на Берзата, Комисија за хартии од вредност и за истата да се известат членките и јавноста.
  3. Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе почне да се применува од 03.09.2018 година.

### **О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е**

На седницата на Одборот на директори на Берзата одржана на 19.06.2018 година, беше одлучено да се продолжи времетраењето на тргувањето на Берзата, па истото наместо до 13:00 часот да трае до 14:00 часот. Со цел прилагодување на времетраењето на тргувањето во режимот на континуирано тргување и во режимот на аукциско тргување, максималното времетраење на подфазата рандом во фазата пред тргување, како и временскиот распоред за отворањето на пазарот за индивидуални хартии од вредност се наметна потребата од соодветно менување на саатницата во Одлуката бр.02-419/1.

Врз основа на наведното, Одборот на директори на Берзата одлучи како во диспозитивот.

**Одбор на директори**

**Претседател**

**Коста Костовски**